

**ДО
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

ул. Македонија бб
1000 Скопје

П О Н У Д А
за склучување на рамковен договор за 2012 година

Здравствена установа _____
со седиште во _____, населено место _____
ул. _____ бр. _____ телефон _____.

Ви доставуваме понуда за склучување на договор за обезбедување на здравствени услуги со Здравствена установа во болничка здравствена заштита за здравствени услуги кои не се вршат во јавните здравствени установи и за кои Фондот нема склучено договор со приватни здравствени установи по референтни цени

Понудата се однесува за дејноста _____.

I. ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

ЕМБС	Шифра на дејноста	Дата на пријавување
-------------	--------------------------	----------------------------

Единствен Даночен број

Банка депонент

Трезорска сметка

Електронска пошта на ЗУ (е-маил на ЗУ)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерство за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена со задолжителна пререгистрација во здравствени установи;

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Список на стручниот медицински кадар кој ќе ги извршува здравствените услуги од Листата на здравствени услуги Б кои се предмет на договорот;
2. Копија на последната важечка лиценца за стручниот медицински кадар

Напомена - Документите кои се составен дел од Понудата треба да бидат приложени по горе наведениот редослед.

Некомплетните понуди нема да се земаат во предвид при постапката за склучување на Договори за 2012 година.

Директор,

Име и презиме

М.П.

